



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 9 јули 1977  
Скопје  
Број 28  
Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 5 дин. Жиро сметка 40100-601-128

346.

Врз основа на член 3, став 2 од Одлуката за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО ДЕВИЗНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ОДДЕЛНИ КОРИСНИЦИ НЕМА ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ВО 1977 ГОДИНА**

1. Во девизната резерва се пренесуваат девизите утврдени за стоковни плаќања што одделни корисници нема да ги искористат во 1977 година и тоа:

- 1) Радио-телевизија — Скопје 10.000.000 динари
- 2) Републичкиот хидрометеоролошки завод — Скопје 700.000 динари

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1115/1  
12 мај 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

347.

Врз основа на член 124 точка 3 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73 и 17/74), член 8 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76) и член 169 став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Резервниот фонд на СР Македонија се одобруваат 800.000 динари на Основното училиште „Никола Тесла“ во Битола за поправка на училишната зграда.

2. Средствата од претходната точка се даваат без обврска за враќање.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1134/1  
20 мај 1977 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Васил Туцаров, с. р.

348.

Врз основа на член 69 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“ бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА**

#### I

Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши изменување на распоредот на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во Раздел 13 — Републички секретаријат за информации, во позицијата 151 (01-2) — Регрес за рото-хартитата, износот „6.000.000“ се заменува со износот „933.000“.

2. Во Раздел 16 — Републички секретаријат за финансии, во позицијата 205 (17-1) — Тековна буџетска резерва, износот „4.958.000“ се заменува со износот „10.025.000“.

#### II

Измените од претходната точка, Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги спроведе во билансниот дел на Буџетот при изготвување на завршната сметка.

#### III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1314/1  
9 јуни 1977 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Васил Туцаров, с. р.

349.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76 и 18/77), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ПО НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА**

1. Заради измена на функцијата на Републичката геодетска управа, со оваа одлука се менува

распоредот на средствата по намени утврдени во Раздел 28 од Републичкиот буџет за 1977 година и гласи:

## РАЗДЕЛ 28 — РЕПУБЛИЧКА ГЕОДЕТСКА УПРАВА

|                                                              |      |                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------|
| 01 — Дејност на органите на општествено-политичките заедници |      |                                                      |            |
| 281                                                          | 01-1 | Лични доходи во редовната дејност                    | 1.873.000  |
| 282                                                          | 01-1 | Материјални расходи во редовната дејност             | 1.220.000  |
| 283                                                          | 01-2 | Лични примања на именуваните лица                    | 160.000    |
| 284                                                          | 01-2 | Трошоци за ново пресметување на катастарскиот приход | 3.950.000  |
| 285                                                          | 01-2 | Трошоци за извршување на премерот                    | 8.622.000  |
| 286                                                          | 01-2 | Трошоци за обезбедување на зградата                  | 75.000     |
|                                                              |      |                                                      | 15.900.000 |
| 18 — Кредити орочени и издвоени средства                     |      |                                                      |            |
| 287                                                          | 18-5 | За отплата на ануитети                               | 800.000    |
| Вкупно раздел 28 (позиција 281 до 287):                      |      |                                                      | 16.700.000 |

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ

|                    |            |
|--------------------|------------|
| За редовна дејност | 3.093.000  |
| За посебни намени  | 13.607.000 |
| Вкупно:            | 16.700.000 |

2. Средствата од позицијата 284 (01-2) — Трошоци за ново пресметување на катастарскиот приход и позицијата 285 (01-2) — Трошоци за извршување на премерот, ќе се користат според договорот што ќе се склучи меѓу Републичката геодетска управа и Заводот за геодетски и фотограметриски работи.

3. Измените според точка 1 на оваа одлука Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги спроведе во билансниот дел на Буџетот при изготвувањето на завршните сметки.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1313/1  
9 јуни 1977 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Васил Туцаров, с. р.

## 350.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија инж. ЗВОНКО НИКУЉСКИ, досегашен експерт на Обединетите нации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1288/1  
31 мај 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 351.

Врз основа на точката 50, потточката 3, став 2 од Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и на фондовите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 14/77), републичкиот секретар за финансии издава

## НАРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход од работен однос и од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 17/77) се вршат следниве измени:

— во делот под Г) — Преодни сметки и збирни стапки на републичките придонеси што се плаќаат на самоуправните интересни заедници, во точката 3 — од доходот — бројката 5,49%, се заменува со бројката 5,51%; и

— во прегледот III, точка 3 потточка 4 — републички придонес од доходот за физичка култура — бројката 0,05%, се заменува со бројката 0,07%, а збирната стапка од 5,49%, се зголемува на 5,51%.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-1642/1  
1 јули 1977 година  
Скопје

Републички секретар  
за финансии,  
Ристо Филиповски, с. р.

## 352.

Врз основа на член 18 од Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73, 11/74, 15/76 и 25/76), републичкиот секретар за финансии донесува

## УПАТСТВО

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76 и 29/76) обрасците „РДД“ и „ПД“ се менуваат и гласат:

Во образецот „РДД“ се вршат следниве измени:  
— на реден број 1, бројката 17 од образецот „Деловен резултат — односно Биланс на успехот“ се заменува со бројката 81 + ред. број 41 за износот на каматите;

— на реден број 7 алинеја 2, заградата и зборовите „ред. бр. 49 од „Билансот на успехот“ се бришат, се става записка и се додаваат зборовите „Дел од доходот издвоен за работната заедница“ (ред. број 55 од образецот „Деловен резултат Биланс на успехот“).

Образецот „ПД“ се менува во образец „ПДЗ“ кој гласи:

## ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Образец — „ПДЗ“

## ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

## ПРЕСМЕТКА

на придонесите од доходот на организациите на здружениот труд за самоуправните интересни заедници  
за периодот од — до — 197— година

(во динари без пари)

| Ред. број                                                                                | Ред. бр. од бил. на усп. одн. обр. за дел. рез. во тек. на год. | Е Л Е М Е Н Т И                                                                                                                                                                         | Мех. озн. | И з н о с             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
|                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |           | за претходната година | за тековната година |
| 1                                                                                        | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                       | 4         | 5                     | 6                   |
|                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                         | први слог | втори слог            | трети слог          |
| I. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |           |                       |                     |
| 1                                                                                        | 8 1                                                             | Остварен доход                                                                                                                                                                          |           |                       |                     |
| II. СРЕДСТВА НА КОИ НЕ СЕ ПЛАЌААТ ПРИДОНЕСИ                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |           |                       |                     |
| 2                                                                                        | 5 1                                                             | Придонеси од доходот за пензиското и инвалидското осигурување                                                                                                                           |           |                       |                     |
| 3                                                                                        | 5 5                                                             | Дел од доходот за работната заедница                                                                                                                                                    |           |                       |                     |
| 4                                                                                        | 5 7                                                             | Дел од доходот за членарини                                                                                                                                                             |           |                       |                     |
| 5                                                                                        | 6 1                                                             | Дел од доходот за премии за осигурување                                                                                                                                                 |           |                       |                     |
| 6                                                                                        | 6 2                                                             | Дел од доходот за надоместоци на банкарски услуги                                                                                                                                       |           |                       |                     |
| 7                                                                                        | 6 3                                                             | Дел од доходот за надомести на трошоците на платниот промет во земјата                                                                                                                  |           |                       |                     |
| 8                                                                                        | 6 4                                                             | Дел од доходот за други надомести                                                                                                                                                       |           |                       |                     |
| 9                                                                                        | Дел од<br>конто 250                                             | Средства на солидарноста                                                                                                                                                                |           |                       |                     |
| 10                                                                                       |                                                                 | Вкупно средства на кои не се плаќаат придонеси (ред. бр. 2 до ред. бр. 9)                                                                                                               |           |                       |                     |
| 11                                                                                       |                                                                 | Основица за придонеси (ред. бр. 1 — ред. бр. 10)                                                                                                                                        |           |                       |                     |
| III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |           |                       |                     |
| 12                                                                                       |                                                                 | Основицата на придонесите за еден месец (ред. бр. 11 поделен со бројот на месеците од последниот пресметковен период)                                                                   |           |                       |                     |
| 13                                                                                       |                                                                 | Аконтација на придонесите од доходот за месец — 197 — год. (ред. бр. 12 x — %)                                                                                                          |           |                       |                     |
| 14                                                                                       |                                                                 | Уплатени аконтации на придонесите од доходот за периодот — 197 — година                                                                                                                 |           |                       |                     |
| 15                                                                                       |                                                                 | Износ на стварно пресметаните придонеси од доходот за периодот I. I. до — 197 — година (ред. бр. 12 x — % x бројот на месеците за кои се утврдува обврската на придонесите од доходот). |           |                       |                     |
| 16                                                                                       |                                                                 | Разлика за помалку уплатени придонеси од доходот за периодот — 197 — година (ред. бр. 15 минус ред. бр. 14)                                                                             |           |                       |                     |
| 17                                                                                       |                                                                 | Разлика за повеќе платени придонеси од доходот за периодот — 197 — год. (ред. бр. 14 минус ред. број 15)                                                                                |           |                       |                     |
| IV. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КОНЕЧНИОТ ИЗНОС НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |           |                       |                     |
| 18                                                                                       |                                                                 | Износ на стварно пресметаните придонеси од доходот по ЗС за 197 — година (ред. бр. 11 x — %).                                                                                           |           |                       |                     |
| 19                                                                                       |                                                                 | Уплатени аконтации на придонесите за 197 — година (ред. бр. 19 = ред. бр. 14)                                                                                                           |           |                       |                     |
| 20                                                                                       |                                                                 | Разлика за помалку платени придонеси по ЗС за 197 — година (ред. број 18 минус ред. бр. 19)                                                                                             |           |                       |                     |
| 21                                                                                       |                                                                 | Разлика за повеќе платени придонеси по ЗС за 197 — година (ред. бр. 19 минус ред. број 18)                                                                                              |           |                       |                     |

Печат на филијалата

На — 197 — год.  
Контрола извршиле

Раководител на сметководството,

Директор,

1. —

2. —

## ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

| Реден број                | ВИД НА ПРИДОНЕС                      | Стапка | Структура | Износ на пресмет. акон.<br>за 1 месец (ред. бр. 13) | Уплатени аконт. на<br>придонес од претход.<br>период (ред. бр. 14) | Износ на стварно пресмет.<br>пр. од дох. за пресмет.<br>период (ред. бр. 15<br>однос. 18) | Разл. за помалку<br>уплат. придон.<br>(ред. бр. 16 однос. 20) | Разлика за повеќе пла-<br>тени придонеси<br>(ред. бр. 17 одн. 21) | Износ за уплата (кол. 5<br>плус кол. 8 плус кол. 5<br>минус колона 9) |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                    | 3      | 4         | 5                                                   | 6                                                                  | 7                                                                                         | 8                                                             | 9                                                                 | 10                                                                    |
| 1.                        | Репуб. прид. за насочено образование |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 2.                        | Републ. прид. за научна дејност      |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 3.                        | Републ. прид. за култура             |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 4.                        | Републ. прид. за физ. култ.          |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 5.                        | Републ. прид. за соц. зашт.          |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 6.                        | Реп. прид. за градобијн.             |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 7.                        |                                      |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 8.                        |                                      |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| Се по републички прописи: |                                      |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 9.                        | Општ. прид. за основ. образ.         |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 10.                       | Општ. прид. за физ. култура          |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 11.                       | „ „ за култура                       |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 12.                       | „ „ за здравство                     |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 13.                       | „ „ за соц. заштита                  |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 14.                       | „ „ за станување                     |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 15.                       | „ „ за зачув. на човекова средина    |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 16.                       | „ „ за општ. нар. одбр.              |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 17.                       |                                      |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |
| 18.                       |                                      |        |           |                                                     |                                                                    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                       |

Се по општин. прописи:

ВКУПНО:

Печат на филијалата

Раководител на сметководството,

Директор,

На \_\_\_\_\_ 197— год.

Контрола извршиле:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-1642/1  
5 јули 1977 година  
Скопје

2. Ознаките на образецот „ПД“ низ целиот текст на Упатството се заменуваат со ознаката „ПДЗ“.

Републички секретар  
за финансии,  
Ристо Филиповски, с. р.

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

277.

Врз основа на точката 4.4.1. од Резолуцијата за политиката за остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), а согласно член 17 став 3 од Договорот за спроведување на политиката на цените во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините се согласија за спроведувањето на политиката на цените во 1977 година да склучат

### ДОГОВОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1977 ГОДИНА

#### Член 1

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините во рамките на своите права, овластувања и обврски и во согласност со системот на цените, а заради извршување на задачите утврдени со Резолуцијата за политиката за остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 во 1977 година (во натамошниот текст: Резолуција), ќе преземаат економски и други мерки со кои ќе се обезбедат постабилни односи во областа на пазарот и цените.

#### Член 2

Потписниците на овој договор се обврзуваат дека ќе преземаат мерки со кои ќе се создаваат услови, порастот на цените и трошоците за живот да не биде повисок од порастот во 1976 година.

Зголемувањето на цените и трошоците за живот во декември 1977 година во споредба со декември 1976 година на одделни сектори може да изнесува најмногу:

- цените на производителите на индустриски производи, околу 9,0%;
- цените на услугите, до 8,5%;
- цените на мало, до 9,0%;
- трошоците за живот, до 12,0%.

Во спроведувањето на мерките на политиката на цените ќе се обезбеди селективност, диференцирана примена на тие мерки, како и динамика на поместување на цените заради остварување на поспорено и рамномерно влијание на растежот на цените врз трошоците за живот и на трошоците на репродукцијата во текот на целата година, при што да се има предвид времето од последното зголемување на цените.

#### Член 3

Со цел да се обезбеди стабилност во движењето на цените и да се спречи нивното верижно влијание врз трошоците за живот, потписниците на овој договор се обврзуваат, при одлучувањето за поместувањето на цените да се има предвид особено следното: економската положба (стапката на порастот на доходот, акумулацијата, просечните лични доходи, продуктивноста на трудот, економичноста и рентабилноста во работењето, користењето на капацитетите и друго), можноста за интервенција со инструментите на секундарната распределба и друго.

#### Член 4

Потписниците на овој договор се согласни формирањето на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката и општините да се врши според постојните прописи, со општествени договори, самоуправни спогодби, спогодби за промена на затечени цени, според условите на пазарот и со одлуки на надлежни органи на Републиката и општините, а во рамките на утврдената политика на цените.

#### Член 5

Потписниците на овој договор во спроведувањето на договорената политика на подрачјето на пазарот и цените ќе соработуваат со организациите на здружениот труд, Стопанската комора на Македонија и другите асоцијации на здружениот труд, Заедницата на општините и градовите на Македонија, потоа со самоуправните интересни заедници, со општествено-политичките организации, месните заедници, советите на потрошувачи и сл., за да се обезбедат услови здружениот труд и организираните потрошувачи што непосредно да учествуваат во одлучувањето за цените, снабденоста и во решавањето на други прашања што имаат влијание за остварување на политиката на цените утврдена со Резолуцијата.

#### Член 6

Потписниците на овој договор ќе создаваат услови и ќе го поттикнуваат општественото договарање и самоуправното спогодување и ќе определат производи и услуги за кои ќе се пропише обврска за спроведување постапка за општествено договарање односно самоуправно спогодување за цените кои ќе се формираат во согласност со утврдената политика на цените и овој договор.

#### Член 7

Потписниците на овој договор се согласни со посебна одлука на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да се определи начинот на формирањето на цените на производите и услугите од нивната надлежност.

#### Член 8

Порастот на цените за производите и услугите од надлежност на Републиката и општините во декември 1977 година во однос на декември 1976 година може да се врши до следното рамковно ниво:

— порастот на цените на производителите на индустриски производи да не биде повисок од предвидениот пораст во членот 2 од овој договор;

— цените на основните земјоделско-прехранбени производи ќе се формираат во согласност со политиката на цените и Договорот за развој на агроиндустрискиот комплекс, како и ќе се создаваат услови за задржување на мерките на компензации и премии, заради остварување на политиката на цените;

— надлежните републички органи и собранија на општините во соработка со самоуправните интересни заедници и другите заинтересирани асоцијации ќе иницираат постапка за склучување на општествени договори за трошоците за уредување на градежното земјиште и за начинот на формирањето на цените на становите, со кои би се обезбедило цените на становите да бидат во сообразност со движењето на цените на производителите;

— порастот на цените на услугите од интерес на Републиката и општините ќе биде побавен од порастот во 1976 година;

— цените во железничкиот патнички сообраќај ќе можат да се поместуваат така, што со поместувањето на цените на другите услуги да не ја надмине рамката за цените на услугите од член 2 од овој договор;

— порастот на цените на одделни услуги, како што се услугите за одржување (сервиси), премии, провизии, осигурување, такси, закупнини и сл. ќе биде побавен од вкупно утврдениот пораст на цените на услугите.

#### Член 9

Потписниците на овој договор ќе преземаат мерки заради поттикнување функционирањето на прометот, пред сè за оние производи каде што постојат реални можности и посебна потреба продаж-

ните цени во прометот на мало да се формираат во склад со важечките прописи, по пат на самоуправни спогодби за долгорочна соработка или за здружување на трудот и средствата, склучени помеѓу самоуправните организации од областа на производството и самоуправните организации од областа на прометот.

До склучување на самоуправните спогодби за долгорочна соработка или за здружување на трудот и средствата, формирањето на цените во прометот ќе се врши според важечките прописи, со тоа што маржите за производите за кои е извршено зголемување во 1976 година не ќе можат да се зголемуваат во 1977 година.

#### Член 10

Потписниците на овој договор ќе преземаат мерки за подобрување снабденоста на населението во градовите и приградските населби со потребни стоки, а особено со земјоделско-прахранбени производи, како и за продолжување на процесот на самоуправно поврзување на организациите на здружениот труд од областа на производството, преработката и прометот.

#### Член 11

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините ќе преземаат мерки за создавање стоковни резерви и обезбедување трајни извори и потребни финансиски средства, со цел да се овозможат благовремени интервенции на пазарот, обезбедување на потребна снабденост и стабилно движење на цените.

#### Член 12

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините, во рамките на своите надлежности, ќе преземаат економски мерки и непосредна општествена контрола на цените, со цел вкупниот пораст на цените на услугите, да биде побавен од остварениот вкупен пораст во 1976 година.

#### Член 13

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините ќе обезбедат ефикасно делување на инспекциските органи со цел за подоследна примена на овој договор и за остварување на законитоста во областа на пазарот и цените.

#### Член 14

Потписниците се согласни да ги задолжат нивните органи за цени меѓусебно да соработуваат и известуваат за поместувањето на цените и за мерките што ќе се преземаат заради усогласување и координирање на активноста за обезбедување спроведувањето на договорената политика на цени.

#### Член 15

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и извршните совети на собранијата на општините редовно ќе го следат и анализираат спроведувањето на политиката на цените и за тоа ќе ги запознаваат Собранието на СР Македонија и собранијата на општините најмалку двапати годишно.

#### Член 16

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1081/2  
13 јуни 1977 година  
Скопје

#### Потписници:

Извршен совет на Собранието на СР Македонија  
Собрание на општината Битола  
Собрание на општината Берово  
Собрание на општината Македонски Брод  
Собрание на општината Валандово  
Собрание на општината Виница  
Собрание на општината Гевгелија  
Собрание на општината Гостивар  
Собрание на општината Дебар  
Собрание на општината Делчево  
Собрание на општината Демир Хисар  
Собрание на општината Кавадарци  
Собрание на општината Кичево  
Собрание на општината Кочани  
Собрание на општината Кратово  
Собрание на општината Крива Паланка  
Собрание на општината Крушево  
Собрание на општината Куманово  
Собрание на општината Неготино  
Собрание на општината Охрид  
Собрание на општината Прилеп  
Собрание на општината Пробиштип  
Собрание на општината Радовиш  
Собрание на општината Ресен  
Собрание на град Скопје (собранијата на општините „Гази Баба“, „Карпош“, „Кисела Вода“, „Центар“ и „Чаир“)  
Собрание на општината Свети Николе  
Собрание на општината Струга  
Собрание на општината Струмица  
Собрание на општината Тетово  
Собрание на општината Титов Велес  
Собрание на општината Штип

278.

Врз основа на член 136 од Уставот на СРМ, работниците во работните заедници на републичките органи и организации и на општествено-политичките организации склучија

**САМОУПРАВНА СПОГОДБА  
ЗА ЗАЕДНИЧКО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА  
ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ОД  
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕ-  
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ВО  
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Член 1**

Работниците во работните заедници на републичките органи и организации и на општествено-политичките организации (учесници во Спогодбата) се спогодија заеднички врз начелата на заемност и солидарност да ги користат средствата од делот од придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците, кои, согласно со општите акти на Самоуправната интересна заедница на станувањето на Град Скопје (Заедницата на станувањето), се наменети за изградба и купување на станови во општествена сопственост и за доделување кредити на работниците за изградба и купување на станови во лична сопственост и за подобрување на условите за станување, како и средствата од ануитетите по кредитите од придонесот за станбена изградба и од други средства на работните заедници доделени за изградба и купување и станови во лична сопственост, односно за подобрување на условите за станување на работниците.

**Член 2**

Учесниците во Спогодбата се согласија средствата од член 1 на оваа спогодба наменети за изградба и купување на станови го општествена сопственост, како и средствата наменети за доделување кредити на работниците за изградба и купување на станови во лична сопственост односно за подобрување на условите за станување и средствата од ануитетите по кредитите одобрени пред и по влегувањето во сила на оваа спогодба, да ги здружат со средствата на Републиката утврдени со Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за изградба и купување на станови за работниците и функционерите во републичките органи и во општествено-политичките организации за периодот од 1976 до 1980 година (Закон) и со средствата од ануитетите и амортизацијата на становите изградени и купени со средства на Републиката.

Учесниците во Спогодбата, исто така, се согласија средствата од придонесот за станбена изградба од претходниот став да се орочуваат во деловните банки заради добивање кредити за изградба и купување на станови во општествена сопственост за потребите на учесниците во Спогодбата, на начин и под условите утврдени со член 8 од Законот.

**Член 3**

Учесниците во Спогодбата се договорија средствата од член 1 на оваа спогодба да ги користат заеднички за изградба и купување на станови во општествена сопственост според Програмата за изградба и купување на станови за работниците и функционерите во републичките органи и во општествено-политичките организации (Програма), како и за доделување кредити за изградба и купување на станови во лична сопственост односно за подобрување на условите за станување на работниците вработени кај учесниците во Спогодбата, во согласност со општите акти на Заедницата на станувањето и со оваа спогодба.

**Член 4**

Право на учество во распределбата на становите во општествена сопственост што ќе се изградат и купат со средствата од член 2 на оваа спогодба имаат учесниците во Спогодбата, на начин и според критериумите што, согласно со член 9 од Законот, ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на

СРМ (Извршен совет) по претходно мислење од органите и организациите кои учествуваат во финансирањето на Програмата.

**Член 5**

Учесниците во Спогодбата се согласија кредити за изградба и купување на станови во лична сопственост односно за подобрување на условите за станување на работниците да се одобруваат во износи, со каматна стапка и рок на отплата според општите акти на Заедницата на станувањето.

При одобрувањето кредити на работниците од одделни работни заедници ќе се води сметка за вкупниот износ на средствата што за оваа намена се создаваат од придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците во соодветната работна заедница во годината во која се одлучува по барањето за одобрување кредит и во периодот од 1975 до 1980 година и за бројот на нерешените станбени прашања во соодветните работни заедници.

Кредит може да се одобри само по предлог од органот на управувањето на соодветната работна заедница, кој го определува и приоритетот за доделување кредити на одделни работници во случаите кога од иста работна заедница има поднесени барања за кредит од повеќе работници во износ што е поголем од средствата со кои учествува таа работна заедница во заедничките средства за оваа намена.

Кредити на работниците од одделните работни заедници ќе им се одобруваат и според начелата на заемност и солидарност.

**Член 6**

Учесниците во Спогодбата се согласија заради нејзино остварување да ги образуваат следниве органи:

1. Конференција на учесниците во Спогодбата,
2. Комисија, како извршен орган на Конференцијата.

**Член 7**

Конференцијата ја сочинуваат по еден претставник на секој учесник во Спогодбата.

Претставниците на учесниците во Спогодбата во Конференцијата ги делегираат работните заедници односно нивните органи на управувањето.

Членовите на Конференцијата се делегираат за време од четири години. Работната заедница односно нејзиниот орган на управувањето може да делегира делегат во Конференцијата и за пократок временски период или за одделна седница на Конференцијата.

Конференцијата од редот на своите членови избира претседател, потпретседател и секретар.

**Член 8**

Конференцијата ги врши следниве работи:

1. Ги утврдува поблиску постапката, условите и критериумите за одобрување кредити за изградба и купување на станови во лична сопственост односно за подобрување на условите за станување на работниците.
2. Дава мислење по предлогот на актот со кој Извршниот совет ги утврдува начинот и критериумите за распределба на становите во општествена сопственост што ќе се изградат и купат со средствата од член 2 на оваа спогодба.
3. Го следи остварувањето на Програмата и им дава мислење и предлози на надлежните органи.
4. Го следи спроведувањето на оваа спогодба и донесува заклучоци и препораки за нејзиното остварување.
5. Ги избира членовите на Комисијата.
6. Донесува деловник за својата работа.

**Член 9**

Комисијата се состои од 9 членови.

Членовите на Комисијата се избираат за време од две години и можат да бидат повторно избрани за наредниот период од две години.

Комисијата од редот на своите членови избира претседател, потпретседател и секретар.

#### Член 10

Комисијата ги врши следниве работи:

1. Одлучува за доделување кредити за изградба и купување на станови во лична сопственост односно за подобрување на условите за станување на работниците вработени кај учесниците во Спогодбата.
2. Подготвува материјали и предлози на акти и мислења што ги разгледува односно усвојува Конференцијата.
3. Го следи спроведувањето по заклучоците и препораките на Конференцијата и ја известува за нивното остварување.
4. Подготвува нацрти и предлози за изменување и дополнување според оваа спогодба и ѝ ги поднесува на Конференцијата.
5. Врши и други работи што ќе ѝ ги довери Конференцијата.

#### Член 11

Предлог за изменување или дополнување на оваа спогодба може да поднесе секој учесник во Спогодбата.

За предлогот за изменување или дополнување на оваа спогодба се изјаснуваат учесниците во Спогодбата.

Ако за предложеното изменување или дополнување на Спогодбата се изјасни мнозинството учесници во Спогодбата, Комисијата изготвува предлог за нејзино изменување односно дополнување и го доставува на мислење до учесниците во Спогодбата и до Конференцијата.

Изменувањето односно дополнувањето на Спогодбата се смета за усвоено кога во ист текст ќе го усвојат работниците вработени кај учесниците во Спогодбата и кога ќе го потпишат нивните овластени претставници.

#### Член 12

Стручните и административно-техничките работи за потребите на Конференцијата и на Комисијата ги врши Службата за општи работи на Извршниот совет.

#### Член 13

Кон оваа спогодба можат да пристапат и организациите што се финансираат од Републичкиот буџет кои не ќе ја прифатат при нејзиното склучување.

#### Член 14

Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### ЗА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА:

1. Службите на Собранието на СРМ  
**Рада Пецева**, с. р.
2. Службите на Претседателството на СРМ  
**Бојка Манева**, с. р.
3. Службите на Извршниот совет на Собранието на СРМ  
**Димитар Трајковски**, с. р.
4. Службите на Уставниот суд на Македонија  
**Светлана Петровска**, с. р.
5. Службите на Македонската академија на науките и уметностите  
**Марија Павлов**, с. р.
6. Републичкиот секретаријат за народна одбрана  
инж. **Илија Илиевски**, с. р.
7. Републичкиот секретаријат за правосудство  
**Стојко Антовски**, с. р.
8. Републичкиот секретаријат за законодавство и организација  
**Милое Димовски**, с. р.

9. Републичкиот секретаријат за образование и наука  
**Стојан Пржовски**, с. р.
10. Републичкиот секретаријат за култура  
**Зоран Тодоровски**, с. р.
11. Републичкиот секретаријат за информации  
**Илија Корубин**, с. р.
12. Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика  
**Лилјана Кравиќ**, с. р.
13. Републичкиот секретаријат за труд  
**Деспот Буцевски**, с. р.
14. Републичкиот секретаријат за финансии  
**Трипко Димов**, с. р.
15. Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија  
**Боривоје Вугделски**, с. р.
16. Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски  
**Петар Стојковски**, с. р.
17. Републичкиот секретаријат за економски односи со странство  
**Миле Маркудов**, с. р.
18. Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство  
**Тимка Попова**, с. р.
19. Републичкиот секретаријат за урбанизам, станбени и комунални прашања  
**Светлана Савова**, с. р.
20. Секретаријатот за односи со странство на Извршниот совет  
**Благој Зашов**, с. р.
21. Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет  
**Илија Салунџиоски**, с. р.
22. Бирото за претставки и поплаки на Извршниот совет  
**Захарије Симовски**, с. р.
23. Републичкиот завод за општествено планирање  
**Борис Цимревски**, с. р.
24. Комитетот за туризам и угостителство  
**Јово Векиќ**, с. р.
25. Комитетот за физичка култура  
**Анѓа Милосављева**, с. р.
26. Републичкиот штаб за територијална одбрана  
**Живко Димитровски**, с. р.
27. Републичкиот завод за цени  
**Здравко Стојановски**, с. р.
28. Републичката геодетска управа  
**Кирил Николов**, с. р.
29. Републичката комисија за културни врски со странство  
**Иванка Кимова**, с. р.
30. Републичкиот завод за статистика  
**Лука Череповски**, с. р.
31. Републичкиот завод за техничка соработка  
**Мирјана Лазаревска**, с. р.
32. Републичкиот хидрометеоролошки завод  
**Кирил Циривири**, с. р.
33. Републичката комисија за верски прашања  
**Снежана Кулишевска**, с. р.
34. Врховниот суд на Македонија  
**Мирјана Иванова**, с. р.
35. Републичкиот општествен правобранител на самоуправавањето  
**Нада Митевска**, с. р.
36. Судот на здружениот труд на Македонија  
**Стефан Јовчевски**, с. р.
37. Стопанскиот суд на Македонија  
**Александар Јањик**, с. р.
38. Јавното обвинителство на Македонија  
**Стојче Николовски**, с. р.
39. Републичкото јавно правобранителство  
**Марија Китова**, с. р.

40. Окружниот суд Скопје  
**Ранко Максимовски, с. р.**
41. Основниот суд на здружениот труд Скопје  
**Рамо Танер, с. р.**
42. Окружниот стопански суд Скопје  
**Љупка Петровска, с. р.**
43. Окружното јавно обвинителство Скопје  
**Богомир Николовски, с. р.**
44. Републичкиот совет за прекршоци  
**Виолета Јоанидис, с. р.**
45. Службите на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија  
**Живко Кондев, с. р.**
46. Службите на Републичката конференција на ССРМ  
**Иван Кондев, с. р.**
47. Службите на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија  
**Ристо Коцев, с. р.**
48. Службите на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија  
**Стојмен Величковски, с. р.**
49. Службите на Републичката конференција на Сојузот на резервните воени старешини  
**Велко Никоски, с. р.**
50. Службите на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија  
**Стојан Руменовски, с. р.**
51. Матицата на иселениците од Македонија  
**Цветан Николовски, с. р.**
52. Службите на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта  
**Димче Ристевски, с. р.**

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА 279.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во врска со член 229 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/76), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување Струмица, на својата седница одржана на 7 јуни 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА НА НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

##### Член 1

Каматата на износот на придонесот за здравствено осигурување на лицата — осигуреници кои што вршат самостојна дејност со личен труд, а кој придонес не е платен во пропишаниот рок, се определува во височина од 10% годишно сметано од денот на доспеаноста на неуплатениот придонес.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила веднаш со денот на нејзиното донесување и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1306/1  
7 јуни 1977 година  
Струмица

Претседател,  
**Најден Витларов, с. р.**

#### ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ

280.

Врз основа на член 24 точка 18 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Радовиш, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 25 април 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1977 ГОДИНА

##### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по кои основи ќе се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправна заедница за општествена заштита на децата.

##### Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,50% од бруто личен доход;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 1%; и
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 1%.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 192  
27 април 1977 година  
Радовиш

Претседател,  
**Невенка Бојадиева, с. р.**

Одделението за приходи на Собранието на општината Ресен, дава

### ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИНСКИ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ БР. 17/77

Во член 8 став 2 наместо „70%“ треба да стои „10%“.

Од Одделението за приходи на Собранието на општината Ресен, бр. 973 од 26. V. 1977 година.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена тужба со предлог за издавање платен налог од тужителот Трговско претпријатие „Славија“ од Скопје против тужениот Ристо Мирчевски од Скопје, ул. „468“ бр. 12-а, за исполнување на договор, вредност 33.471,80 динари.

Тужениот Ристо Мирчевски од Скопје, ул. „468“ бр. 12-а, сега е со непозната адреса и се повикува во рок од 30 (триесет) дена да ја достави својата адреса на судот или да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 40/74 од 17. VI. 1977 година. (56)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот Рамадани Назиф од село Челопек против тужениот Ариф Ариф од село Челопек, а сега со непозната адреса во Германија.

Со оглед на тужениот Ариф Ариф е во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 267/77. (52)

Пред овој суд е заведена тужба на тужителот Целадини Сабит од село Нераште против тужената Амира Целадини, од село Нераште сега со непознато место на живеење во странство.

Со оглед на тужената Амира Целадини е во странство со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово, или да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 325/77. (53)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на сопственост по тужбата на Коста Геровски и Боривоје Геровски од Тетово, со стан на ул. „Призренска“ бр. 18, против тужениот Тодор Младенов Младеновски од гр. Софија, НР Бугарија, со непозната адреса, вредност 1.000,00 динари.

Се повикува тужениот да се јави пред овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот и да одреди полномошник. Во спротивно, по барање на судот, ќе му се постави старател од Центарот за социјална работа — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 275/77. (58)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред Општинскиот суд во Куманово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Вера Симиќ од населбата „Рајкова кука“ — Куманово, против тужениот Владимир Симиќ од населбата „Рајкова кука“ — Куманово, но, бидејќи ја променил адресата, неговото место на живеење е непознато.

Се повикува тужениот Владимир Симиќ да се јави во судот лично или писмено и да ја соопшти својата точна адреса на живеење во рок од 30 дена

од објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 268/1977 година. (54)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд тужителката Даница Стефановиќ од Ресен поднесе тужба за развод на брак против тужениот Митко Стефановиќ, сега во Шведска со непозната адреса на живеење, вредност 2.000,00 дин.

Се повикува тужениот Митко Стефановиќ во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот, да ја достави својата точна адреса или да овласти полномошник кој би ја презел постапката. Во спротивно, постапката ќе се продолжи со определениот привремен застапник — лицето Крсте Назлиевски, адвокат од Ресен, со сите права и обврски на парнична странка.

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 7/77 година. (57)

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

##### О Г Л А С

ЗА ЈАВНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ  
Барател на извршувањето: Димитар Маневски од Скопје

Извршеник: Велче Трајковски од Скопје

Предмет: Наплата на долг во вкупен износ од 90.795,85 дин. со 6% камата, сметано од 13. V. 1974 година

На 15 август 1977 година во 10 часот во Општинскиот суд Скопје I — Скопје, соба број 11, ќе се изврши јавна продажба на недвижен имот на извршеник кој се наоѓа во Скопје, ул. „980“ бр. 28, населба Козле II и претставува станбен објект во градба изведен заклучно со првата плоча.

Проценетата вредност на објектот е 350.914,00 динари.

Објектот се продава како една целина.

Како почетна цена се зема проценетата вредност.

Емството изнесува 10% од проценетата вредност и пред лицитацијата може да се вложи во судскиот депозит во готови пари или хартии од вредност.

Правата заради кои оваа продажба не би била допуштена треба да се пријават во судот пред започнувањето на лицитацијата, бидејќи тие права по извршената лицитација не ќе можат да се остварат спрема купувачот.

Заинтересираните лица можат да добијат информации во Општинскиот суд Скопје I — Скопје, на шалтер 5, секој ден од 10—12 часот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 4503/76 од 24. VI. 1977 година. (55)

#### РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 225 од 10. VIII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 249, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот втор потписник на РО „Прогрес“ — градежно-занаемска комбиногана работна организација — Штип Добре Симонов, е разрешен од должност. На негово место за втор потписник е назначен Бранко Мирчевски.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на РО „Прогрес“ — Штип, бр. 0201-612 од 26. VII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 225/76. (52)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 256 од 9. VIII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 200 го запиша во судскиот ре-

гистар следното: Правото на потпис на досегашниот шеф на сметководството Стајо К. Галазовски престанува, а за шеф на сметководството е овластен Атанас Ф. Каракашовски.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Извршниот одбор на ОЗТ — Трговско претпријатие на мало и големо „Прогрес“ — Пехчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 256/76. (58)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 227 од 16. VIII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 192 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот в.д. директор на ОЗТ Гимназија „Методи Митевски — Брицо“ од Делчево Бранко Димитровски престанува, а за директор е именуван Киро Ѓорѓиевски, кој со потполни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работните луѓе на ОЗТ Гимназија „Методи Митевски — Брицо“ — Делчево, бр. 0201-82 од 22. IV. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 227/76. (59)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 313 од 10. XI. 1976 година, регистарска влошка бр. 42 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ Централно основно училиште „Кочо Рацин“ — село Блатец, Кочанско Александар Данчев престанува, а за директор е именуван Симеон Филиповски, кој ќе ја застапува и потпишува Основната организација на здружен труд без ограничување.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на училиштето, бр. 03-532 од 8. XI. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 313/76. (62)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 18 од 3. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 12 го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Откупен пункт, со седиште во село Робово, Струмичко, на Земјоделската задруга „Оризарство“, со седиште во село Котешино, Струмичко.

Предмет на работење:

— Откуп на земјоделски производи.

Раководител: Панче Орцев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Здружниот совет на Земјоделската задруга „Оризарство“ — село Колешино, — Струмичко, бр. 02-7467 од 11. VIII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 18/76. (65)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 276 од 7. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 174 го запиша во судскиот регистар следното: Правото на потпис на досегашниот директор на ОЗТ Гимназија „Јане Сандански“ од Струмица Димитар Гошев му престанува, а за директор е именуван Јован Рендевски, кој со полни и неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Гимназијата „Јане Сандански“ — Струмица бр. 02-420/1 од 1. X. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 276/76. (42)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 19 од 7. IX. 1976 година, на регистарска влошка бр. 17 го запиша во судскиот регистар основањето на Деловната единица — Откупен пункт на земјоделски производи, со седиште во село Тур-

ново, Струмичко на Земјоделската задруга „Јане Сандански“ со седиште во село Муртино, Струмичко.

Предмет на работење:

— откуп на сите земјоделски производи кои се дејност на задругата.

Раководител: Раде Кантарчиев.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на работничкиот совет на Земјоделската задруга „Јане Сандански“ ,с. Муртино, Струмичко, бр. 01-95 од 6. IX. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 19/76. (66)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 20 од 15. X. 1976 година, на регистарска влошка бр. 6, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Претставништво во Осјек на Земјоделската задруга „Кукла“ ,с. Куклиш, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на големо и мало со сите земјоделски производи и јужно овошје, како и готови прехранбени производи.

Раководител: Милан Милошевиќ.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Здружниот совет на Земјоделската задруга „Кукла“ од село Куклиш, Струмичко, бр. 03-552 од 27. I. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 20/76. (67)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 354 од 15. XII. 1976 година, на регистарска влошка бр. 6, ја запиша во судскиот регистар Деловната единица — Продавница со магазин, со седиште во Београд, ул. „Булевар Револуције“ бр. 513-а, на Земјоделската задруга „Кукла“, с. „Куклиш“, Струмичко.

Предмет на работење:

— промет на мало и големо со сите земјоделски производи и јужно овошје и готови прехранбени производи.

Раководител: Средоје Милаков.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Здружниот совет на Земјоделската задруга „Кукла“ од село Куклиш, Струмичко, бр. 03-552 од 3. XII. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 354/76. (68)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 164 од 10. VI. 1976 година, на регистарската влошка бр. 65, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот секретар на организацијата на здружен труд Основно училиште „Маршал Тито“ од Струмица Поп-Чотрова Мира се сменува. За директор е именувана Ангелина Томе Мудинова, која со неограничени овластувања ќе ја застапува и потпишува организацијата на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница при ОЗТ Централно основно училиште „Маршал Тито“ — Струмица, бр. 03-112 од 18. V. 1976 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 164/76. (72)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 27, 28, 29, 30, 31 и 32 од 9. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 9, го запиша во судскиот регистар основањето на деловни единици на Земјоделската задруга „Благој Мучето“, село Просениково, Струмичко, и тоа:

1. 33 „Благој Мучето“, село Просениково, Струмичко — Деловна единица — Продавница број 13, со седиште во село Тополница, Радовиш. Предмет на работење: промет со сите видови прехранбени и колонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пивала и сувомесни производи, стока за широка потрошувачка, училишен прибор, сите видови на

индустриска стока, прибор за лична хигиена, како и текстилен материјал.

Раководител: Алиаман Омеров.

2. 33 „Благој Мучето“ село Просениково, Струмичко, Деловна единица — Продавница бр. 12, со седиште во село Покрајчево, Радовишко.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица — Продавница бр. 13.

Раководител: Иљчо Рујков.

3. 33 „Благој Мучето“ село Просениково, Струмичко, Деловна единица — Продавница бр. 8, со седиште во село Мокриево, Струмичко.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица — Продавница бр. 13.

Раководител: Крсто Кицев.

4. 33 „Благој Мучето“, село Просениково, Струмичко, Деловна единица — Продавница бр. 10, со седиште во село Седларци, Струмичко.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица — Продавница бр. 13.

5. 33 „Благој Мучето“, село Просениково, Струмица, Деловна единица — Продавница бр. 11, со седиште во село Долни Липовик, Радовишко.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица — Продавница бр. 13.

Раководител: Трајче Темелков.

6. 33 „Благој Мучето“ село Просениково, Струмичко, Деловна единица — Продавница бр. 9, со седиште во село Борисово, Струмичко.

Предмет на работење:

— исто како и деловната единица — Продавница бр. 13.

Раководител: Трајанка Зафорова.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Здружниот совет при 33 „Благој Мучето“ — село Просениково, Струмичко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 27, 28, 29, 30, 31 и 22/1976 година. (70)

### Загубени печати

Загубениот округли печат под назив: „Рудници и железарница „Скопје“ Скопје бр. 2, се огласува за неважен. (1284)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Ученичка книшка за I година, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Драган Поповски, трг „Нова Југославија“ бр. 2/I, Куманово. (1228)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Адем Еминија, с. Липково, Куманово. (1512)

Свидетелство за I и II година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Петро Димитриевски, ул. „Народна Револуција“ бр. 83, Куманово. (1513)

Свидетелство за I и II година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Непади Зимбели, с. Черкези, Куманово. (1514)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Реџеп Зимбели, ул. „Васка Петковска“ бр. 7, Куманово. (1097)

Диплома за завршен тесарски курс на име Петко Милески, с. Бела Црква, Прилеп. (1097)

Свидетелство за завршено II година земјоделско училиште со практична обука на име Љубе Белјаноски, с. Галичани, Прилеп. (1098)

Загубениот пасош бр. МА 064585 од 20. XII. 1972 година, издаден од ОВР — Гостивар на име Берзат Бедриу, с. Велебрдо, Гостивар. (1632)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Рамадан Шабани, ул. „Драги Шутевски“ бр. 35а, Куманово.

Свидетелство за завршен матурски испит на име Љубе Стеваноски, ул. „Борка Талески“ бр. 171, Прилеп. (1731)

Свидетелство бр. 06-241/1 за I клас и бр. 06-301/1, за II клас издадени од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Адо Горѓиевски, с. Станци, Кр. Паланка. (1777)

Ученичка книшка и свидетелство од I клас, издадени од Гимназијата „Г. Делчев“ — Куманово на име Џелал Адеми, ул. „Др. Рибар“ бр. 112, Куманово. (1778)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Весна Маневска, ул. „А. Мицковски“ бр. 9, Куманово. (1779)

Свидетелство од 67/68 година, издадено од Училиштето за дрво преработувачка „Т. Б. Тарзан“ — Прилеп на име Недо Димитриевски, ул. „Г. Димитров“ бр. 28, Т. Велес. (1385)

Свидетелство за I година издадено од Средно војно училиште „Копнени војски“ — Сарајево на име Богољуб Чанговски, Скопје. (1826)

## КОНКУРСИ

Врз основа на член 4, 25 и 29 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти, Фабриката за заварени цевки и профили „11 Октомври“ — Куманово

### РАСПИШУВА КОНКУРС ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ

за изградба на инвестициони објекти со изработка на главни проекти за:

1. погонска хала за Валавница „530“;
2. покриен магацин за суровина;
3. покриен магацин за готови производи;
4. отворен магацин за готови производи;
5. приемен магацин;
6. браварска, столарска и сидарска работилница;
7. ацетиленска станица;
8. компресорска станица;
9. лабораторија;
10. портирница;
11. подземни пешачки премин — скривници;
12. базен за рецикулациона вода;
13. гасна и парна станица;
14. надворешен водовод и канализација;
15. громобранска инсталација;
16. озвучување и телефонија;
17. развод на флуиди;
18. осветление на дворно место;
19. внатрешни патишта и тротоари;
20. паркинг простории;
21. израмнување на терен и изградба на пат од IV ред; и
22. други објекти кои чинат целина со напред наведените објекти.

Работите ќе се изведуваат во Куманово, во близина на Фабриката.

Ориентационата вредност на работите изнесува 142.000.000 динари.

Рок за изведување на работите е 15 месеци од денот на воведување во работа.

Писмените пријави за подобност мора да содржат: фирма (назив) и точна адреса на пријавувачот, назив на работите за кои се врши оценка на подобност на изведувачите, рок за изведување на работите, гарантен рок, можност за давање на кредит за работите со услови за кредитирање, податоци за техничката опременост и податоци за стручни кадри кои ќе учествуваат во изведување на предметните работи, список со податоци за кооперанти за градежни и градежно-занаетчиски работи, податоци за позначајните слични изградени објекти од

страна на пријавувачот, изјава дека, во случај на склучување на договор за изведување на работите, на инвеститорот бесплатно ќе му даде на користење, за потребите на надзорните органи, прикладни простории со површина од околу 200 м<sup>2</sup>, изјава дека во сè ги прифаќа општите и посебните услови на инвеститорот за изградба на објектите, писмена изјава дека ги прифаќа посебните узанси за градењето.

Овие елементи се и критериуми за оценка на подобноста.

Пријавите се поднесуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“ и се доставуваат до архивата на Фабриката.

Изведувачките организации можат да се запознаат поконкретно со условите и да ја разгледаат идејната инвестиционо-техничка документација и добијат потребни објаснувања во Фабриката (сектор — Инвестиционен развој) секој работен ден од 6—14 часот.

Конкурсот за подобноста ќе се одржи на триесетипеттиот ден од денот на објавувањето на конкурсот за конкурсот во „Службен весник на СРМ“, во Куманово, во просториите на инвеститорот, со почеток во 10 часот.

Изведувачките организации кои ќе бидат огласени за подобни, во рок од 10 дена од денот на доставување одлука за огласување на подобни организации, од инвеститорот ќе добијат идејна инвестиционо-техничка документација врз основа на која ќе изработуваат главни проекти и ќе поднесуваат понуди за изградба на инвестиционите објекти.

Објектите ќе се градат по договор „клуч во раце“.

Понудите за изградба ќе се поднесуваат во рок од 90 дена сметано од последниот ден од рокот определен за добивање на идејната инвестиционо-техничка документација.

Во понудата понудувачите се должни да понудат цени по 1 м<sup>2</sup> изградена бруто површина, одделно за секој објект. Во цената треба да бидат опфатени цени на сите градежни и градежно-занаетчишки работи и инсталации (електрични, водоводни, за греење, проветрување, птг и сл.).

Понудувачите, покрај ова, се должни во понудата да дадат предмер и пресметка со единечни цени врз основа на кои се темели цената по 1 м<sup>2</sup>. За земјани работи, патишта и надворешен водовод и канализација да се дадат единечни цени според спецификација на позиции кои ќе произлезат од главниот проект.

За изработка на подови во производните хали да се дадат единечни цени по 1 м<sup>2</sup>, а за фундаменти да се дадат единечни цени по 1 м<sup>3</sup>, според марка на бетон.

На организацијата со која ќе се склучи договор за градење на инвестиционите објекти, изработката на главните проекти нема посебно да ѝ се плати, со оглед дека цената на проектите треба да биде содржана во цената на работите за кои проектите се изработени. На две други организации, кои поднеле исправни понуди за градење, инвеститорот, ценојки го квалитетот на главните проекти, ќе им ги откупи главните проекти за сите објекти за вкупна цена од по 1.000.000 динари со право со тие проекти да располага и ги користи. Главните проекти се доставуваат во шест примероци.

Критериуми за оценка на најповолна понуда се:

- цените на работите;
- квалитетот на техно-економските решенија за изведување на работите;
- рок за завршување на работите; и
- комерцијално-финансиските услови за давање кредит.

Инвеститорот во рок од 10 дена од денот на донесувањето на одлука ќе ги извести понудувачите дали и која понуда е прифатена. (189)

Советот на Високата музичка школа во Скопје врз основа на својата одлука донесена на 2. VI. 1977 година, распишува:

## КОНКУРС

за избор на наставници и уметнички соработници — асистенти на ВМШ и тоа:

I. Наставно-теоретски оддел:

1. Едно постојано работно место за наставник во сите звања по предметите хармонија и аранжирање,

2. Едно постојано работно место за наставник во сите звања за предметите: полифонија и хармонија,

3. Едно хонорарно работно место за наставник во сите звања по предметот солфеж.

II. Оддел за соло-пеене:

1. Едно постојано работно место за уметнички соработник — корепетитор.

2. Едно хонорарно работно место за наставник во сите звања по предметот: оперска глума.

III. Оддел за драмски актери:

1. Едно постојано работно место за асистент по предметот: техника на говорот.

2. Две постојани работни места за асистенти по предметот: Актерска игра.

IV. Оддел за гудачки инструменти:

1. Едно постојано работно место за наставник во сите звања по предметот: Виола.

V. Оддел за дувачки инструменти:

1. Едно хонорарно место за наставник во сите звања по предметот: Труба.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за високото образование на СРМ. Покрај пријавата, таксирана со два динари таксена марка кандидатите поднесуваат диплома за завршен факултет, академија односно висока музичка школа и кратка биографија.

Предимство имаат кандидатите со објавени научни или стручни трудови, уметничка и педагошка дејност од својата специјалност.

Молбите со документите (во три примероци — фотокопирани) се поднесуваат до Секретаријатот на Високата музичка школа во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

По реализирање на конкурсот и обавениот избор, настап на работа по договор. (185)

Конкурсната комисија при ЦОУ „Маршал Тито“ од село Жировница, а по одлука на Советот на работната заедница при училиштето

распишува

## КОНКУРС

за пополнување на упразнетите наставнички места за учебната 1977/78 година

1. За Централното училиште с. Жировница:

— Еден наставник по македонски јазик за вишите одделенија,

— Два наставника по математика и физика,

— Еден наставник по руски јазик,

— Еден наставник по физичко воспитување.

2. За подрачната паралелка во село Врбјане —

настава по албан. јазик:

— Два наставника по одделенска настава.

Сите работни места се пополнуваат на НЕОДРЕДЕНО работно време.

Услови:

За работните места означени под бр. 1 кандидатите да имаат завршено ПА — соодветна група, додека кандидатите под точката 2 да имаат завршено ПА — Одделенска настава или учителска школа на албански наставен јазик.

Покрај документите предвидени со ОЗРО кандидатите да достават:

— Молба со таксени марки од по 2 динари,

— Оригинал или заверен препис од документот за образование,

— Кратка биографија за досегашната работа.

Молбите се поднесуваат до конкурсната комисија на Основното училиште „Маршал Тито“, село Жировница — Гостиварско.

Личен доход по Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи на училиштето.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (183)

Советот на Медицинскиот центар во Т. Велес ерз основа на член 505 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 33/76),

### распишува КОНКУРС

за именување — реизбор на директор на Медицинскиот центар Т. Велес

Кандидатите по конкурсот треба да ги исполнуваат општите и следните услови:

- да имаат завршен медицински факултет;
- да е примариус или лекар специјалист по една од медицинските специјалности;
- да има работно искуство од 8 години на раководно работно место;
- да има морално-политички квалитети.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Кандидатите со пријавите се должни да приложат и докази за:

- завршен медицински факултет,
- за положен специјалистички испит, односно за стекнато звање примариус,
- потврда за работното искуство, како и
- уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага.

Пријавите се поднесуваат до Одделот за општи работи на Медицинскиот центар — Т. Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 2. (184)

Советот на ООЗТ Стоматолошки оддел при Медицинскиот факултет — Скопје

### распишува КОНКУРС

за пополнување на следните раководни работни места:

1. Управител на мобилна стоматолошка протетика;

2. Заменик директор на Стоматолошкиот оддел;

3. Раководител на РТГ отсек;

4. Раководител на технички сервис.

I. Клиника за болести на устата

1. Шеф на отсек по пародонтологија.

II. Клиника за дентална патологија и терапија

1. Шеф на отсек кардиологија;

2. Шеф на отсек пред клиника;

3. Шеф на отсек ендодонција.

III. Клиника за детска и превентивна стоматологија

1. Шеф на отсек терапевтична стоматологија;

2. Шеф на отсек превентивна стоматологија.

IV. Клиника за орална хирургија

1. Шеф на отсек хируршка сала;

2. Шеф на отсек поликлиника.

V. Клиника за максилнофацијална хирургија

1. Шеф на стационар;

2. Шеф на отсек — сала;

3. Шеф на поликлиника.

VI. Клиника за ортодонција

1. Шеф на отсек пред клиника;

2. Шеф на отсек на клиника;

3. Шеф на заботехничка лабораторија.

VII. Клиника за мобилна протетика

1. Шеф на отсек;

2. Шеф на отсек на клиника;

3. Шеф на отсек заботехничка лабораторија.

VIII. Клиника за фиксна протетика

1. Шеф на отсек пред клиника;

2. Шеф на отсек на клиника;

3. Шеф на отсек заботехничка лабораторија.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— под реден број 1: наставник во сите звања или асистент со над 5 години работно искуство во звањето;

— под реден број 2: стоматолог специјалист, наставник во сите звања или асистент со најмалку 5 години работно искуство;

— под реден број 3: средна или виша школа за рентген техничари;

— под реден број 4: ВКВ работник машинска струка, да е специјалист за одржување на сите дентал машини и 20 години работно искуство;

— под I, II, III, IV, V, VI, 1 и 2, VII. т. 1 и 2 и VIII. т. 1 и 2: наставник по сите звања, пом. наставник — асистент специјалист со најмалку 2 години специјалистички стаж, да поседува организациони способности и морално-политички квалитети;

— под VI. т. 3: средно забарско или заботехничко училиште, со положен стручен испит за виши забен техничар;

— под VII. т. 3 и VIII. т. 3: завршено средно заботехничко училиште.

Молбите со потребните документи за исполнување на условите се доставуваат преку архивата на Работната заедница — Заеднички служби на Медицинскиот факултет до Советот на ООЗТ Стоматолошки оддел.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (186)

Советот на Здравствениот дом — Брод Македонски

### распишува КОНКУРС

за прием на еден приправник во домот — фармацевтски техничар

Услови:

Кандидатот треба да има завршено средно фармацевтско училиште.

Молбите со потребната документација се доставуваат до Конкурсната комисија на Домот.

Приправникот по завршувањето на приправничкиот стаж ќе биде распореден во една од аптеките на домот во Самоков или Македонски Брод.

Некомплетираните документи нема да бидат разгледувани.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (187)

Собирот на работните луѓе на Вишата земјоделска школа — Битола

### распишува КОНКУРС

за реизбор или избор на наставници во звање професор или предавач за:

а) Неопределено и полно работно време

1. Еден наставник за предметите овчарство и свињарство;

2. Еден наставник за предметите анатомија со физиологија и зоохигиена со ветерина (избор);

3. Еден наставник по предметите живинарство и механизација II.

б) Договорно

4. Еден наставник по предметите основи на марксистичка филозофија и политичка економија (избор).

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школство („Службен весник на СРМ“ број 49/74), и со Самоуправната спогодба за систематизација на работните места и за меѓусебните односи на работниците на Школата.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома за високо земјоделско образование (т. 1 и 3), високо ветеринарско образование (т. 2) и високо образование од општествените науки (т. 4), куса биографија, список на стручни трудови, доказ за досегашното работно искуство, уверение дека не е под истрага или осуден и согласност за работа во друга организација (т. 2 и 4).

Пријавите со некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Рок за поднесување на пријавите е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Поблиски информации се добиваат во Школата. (188)

Врз основа на член 46 и 47 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Кратово, Комисијата за избори и именување на Собранието на СИЗ на станувањето — Кратово

распишува  
**КОНКУРС**

за избор на секретар на Заедницата

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите што ќе се пријават на конкурсот треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. да имаат завршено висока или виша стручна подготовка, предност имаат економска и правна насока;
2. да имаат најмалку 2 години работно искуство по дипломирањето;
3. да поседуваат морално-политички квалитети; и
4. да се истакнуваат со организаторски и стручни способности.

Личниот доход се утврдува со Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила на доходот и личните доходи на работниците во Заедницата.

Молбите со другите комплетирани документи се доставуваат до Заедницата. Некомплетирани документи нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (192)

Советот на Економскиот факултет — Скопје

распишува  
**КОНКУРС**

за избор на:

- а) Наставник во постојан работен однос (во сите звања) по предметот Економетриски модели;
- б) Два асистента во постојан работен однос по група предмети на Катедрата за статистика и математика.

Условите за избор се определени во Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (191)

Врз основа на член 32 од Статутот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, Советот на школата

распишува  
**КОНКУРС**

за избор (реизбор) на наставници (во звањето предавач или професор на виша школа), на неопределено време, за предметите:

1. Методика на социјалната работа
2. Педагогија и пракса

Пријавените кандидати по овој конкурс треба да ги исполнуваат условите предвидени во Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и Статутот на Вишата школа за социјални работници.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Секретаријатот на Школата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Поблиски информации можат да се добијат во Школата, лично или на писмено барање. (190)

Врз основа на член 13 став 1 и 2, член 22 став 1 од Самоуправната спогодба за уредување на меѓусебните односи на работниците во здружениот труд при ОЗТ Основно училиште „Моша Пијаде“ — с. Папрадник, Конкурсната комисија

распишува  
**КОНКУРС**

за пополнување на работните места за наставно-воспитен кадар за учебната 1977/78 година.

I. Централно училиште „Моша Пијаде“ — с. Папрадник — на македонски наставен јазик

1. професор или наставник по француски јазик (1)

2. професор или наставник по математика (1)

II. Централно училиште — с. Папрадник на албански наставен јазик

3. професор или наставник по математика и физика (1)

4. професор или наставник по француски јазик со дополнување (1)

III. Подрачно училиште — с. Броштица на македонски наставен јазик

5. професор или наставник по македонски и српско-хрватски јазик (1)

6. професор или наставник по математика и физика со дополнување (1)

7. професор или наставник по француски јазик со дополнување (1)

8. професор или наставник по историја и географија (1)

9. наставници за одделенска настава (2)

IV. Подрачно училиште — с. Коцак на турски наставен јазик

10. професор или наставник по математика и физика (1)

11. професор или наставник по историја и географија со дополнување (1)

12. професор или наставник по биологија и хемија со дополнување (1)

13. професор или наставник по македонски и француски со дополнување (1)

14. наставник или учител за комбинирана настава во подрачното училиште — с. Долгаш на турски наставен јазик (1)

15. наставник или учител за комбинирана настава на турски наставен јазик во подрачното училиште с. Елевци (1) и

16. наставници или учители на турски наставен јазик за комбинирана настава во подрачното училиште — с. Новак (2).

Кандидатот под точка осум (8) ќе се вработи на одредено време, додека другите кандидати ќе се вработат на неодредено време.

Услови:

По точка 9, 14, 15 и 16 кандидатите да имаат завршено ПА — отсек за одделенска настава или учителска школа, додека по другите точки кандидатите да имаат завршено соодветна група на образование за наставници.

Молба таксирана со 2 динари т. марка, диплома за завршено соодветно образование, лекарско уверение, уверение дека не е под истрага, уверение дека не е осудуван, извод од матичната книга на родените и работничка книшка.

Кандидатите што ќе се вработат подлежат на пробна работа до 60 дена.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетирани документи нема да се земаат во разгледување. (193)

Медицинскиот центар — Дебар

р а с п и ш у в а

### КОНКУРС

за специјализација на лекари по следните специјалности:

1. Интерна медицина — 1
  2. Инфективни болести или епидемиологија — 1
  3. Рендгенологија или пнеумофтизиологија — 1
- Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови за специјализација, при што предност ќе имаат вработените во Медицинскиот центар — Дебар.

Точките 2 и 3 алтернативно се поставени: по желба на кандидатите.

Пријавите со потребната документација да се достават до Комисијата за специјализација, стручно образование и усовршување во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на СРМ“.

Конкурсната комисија при Фабриката за вештачки брусеве, брусно платно и хартија „Иднина“ — Кратово, врз основа на член 103 од Статутот на Фабриката

р а с п и ш у в а

### КОНКУРС

за реизбор на индивидуален работоводен орган на работната организација

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да поседуваат висока стручна подготовка од економски, технолошки, машински или правен факултет;
- да имаат работно искуство од 5 години, од кои 3 години на раководно работно место;
- да се морално-политички подобни;
- да поседуваат организаторски способности;
- да знаат еден од светските јазици;
- да достават програма за наредното работење;
- да не постои забрана за именување на работно место на работоводен орган по член 511 од Законот за здружениот труд и да не се под истрага.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија на Фабриката за вештачки брусеве, брусно платно и хартија „Иднина“ — Кратово, со ознака „за конкурс“.

Некомплетираните документи нема да бидат разгледувани.

Личен доход според самоуправните општи акти на работната организација.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Советот на Земјоделскиот факултет — Скопје

р а с п и ш у в а

### КОНКУРС

за избор и реизбор на следните работни места:

- избор на еден наставник по предметот Обработка и познавање на тутунската сировина на неопределено или определено време во звањето доцент, вонреден или редовен професор; и
- реизбор на асистент по предметот Хемија.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

(196)

### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                              | Страна |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 346. Одлука за пренесување во девизната резерва на девизите што одделни корисници нема да ги искористат во 1977 година — — — — —                                             | 569    |
| 347. Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на СР Македонија — — — — —                                                                                             | 569    |
| 348. Одлука за изменување на распоредот на средствата утврдени со Републичкиот буџет за 1977 година — — — — —                                                                | 569    |
| 349. Одлука за изменување на распоредот на средствата по намени утврдени со Републичкиот буџет за 1977 година — — — — —                                                      | 569    |
| 350. Решение за именување самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —                                               | 570    |
| 351. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход од работен однос и од доходот — — — — — | 570    |
| 352. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружениот труд — — — — —               | 570    |

### Општествени договори и самоуправни спогодби

|                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 277. Договор за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1977 година — — — — —                                                                                                                             | 573 |
| 278. Самоуправна спогодба за заедничко користење на средствата од придонесот за станбена изградба од личните доходи на работниците во републичките органи и организации и во општествено-политичките организации — — — — — | 575 |

### Општи акти на самоуправните интересни заедници

|                                                                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Струмица                                                                                                                                                                                    |     |
| 279. Одлука за определување височината на каматата на ненавремено уплатениот придонес за здравствено осигурување — Радовиш — — — — —                                                        | 577 |
| 280. Одлука за утврдување на стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1977 година — — — — — | 577 |
| Исправка на Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за општински даноци на граѓаните, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 17/1977 година — — — — —                                 | 577 |